

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје Уп1 бр.02-130 од 15.03.2018 година, согласно Заклучокот на Советот бр.02-1717/5 од 04.04.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 20-та седница одржана на 04.04.2018 година донесе:

## О Д Л У К А

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје, и тоа:

- за истапување на физичко лице Љупчо Петрески со ЕМБГ [REDACTED], поранешен од [REDACTED] со адреса на ул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

- за пристапување на физичкото лице, наследникот Елена Петреска, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], брачен другар на Љупчо Петрески, поранешен од [REDACTED], врз основа на Решение за оставинска постапка [REDACTED], правосилно на 26.01.2018 година.

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

## Образложение

Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-130 од 15.03.2018 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје.

Причина за поднесување на ова известување е тоа што како еден од основачите на Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје се јавува физичко лице Љупчо

Петрески со ЕМБГ [REDACTED], поранешен од [REDACTED], со адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED].

Согласно Решението за оставинска постапка [REDACTED], правосилно на 26.01.2018 година, како единствен законски наследник на оставината се јавува физичкото лице Елена Петреска, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], брачен другар на Љупчо Петрески, поранешен од [REDACTED].

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-130 од 15.03.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

**Бр.02-130**  
**04.04.2018 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и**  
**аудиовизуелни медиумски услуги,**  
**Претседател на Совет,**  
**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р**

**Правна поука:** Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.